



Министерство за финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр. 12
1000 Скопје

Телефон: 02/3255-689

<https://bjn.gov.mk>

Известување за склучен договор

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **12901/2022**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Оперативно-техничка агенција Скопје**

I.1.2) Адреса: **ул. Орце Николов бр. 48**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Анастас Ефремов**, адреса на е-пошта: **anastas.efremov@ota.mk** Телефон/Факс: **072800009** /

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: **Државни органи - Општи јавни услуги**

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Услуги за осигурување

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Оперативно-техничката агенција, со адреса на ул. „Орце Николов“ број 48

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Подетален опис за предметот на набавката е даден во тендерската документација

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
66500000-5	Осигурителни и пензиски услуги

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција
2	Патничко осигурување	
3	Осигурување на движен имот	Аукција

II.9) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Набавки од мала вредност

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **06.09.2022**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **05-376/8**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: 1.009.173,00

Најниска добиена понуда: 100,00

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **БУЛЕВАР СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 26**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда: Не

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ : 299.720,00

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ : **187.785,00**

IV.3.3) ДДВ: 0 %

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **187.785,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 28.09.2022